



*Citizens for change!*

ЦИВИКА МОБИЛИТАС  
АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ

Реф. бр. ЦМ-АКТ-04

Рок: 25 МАРТ 2019 г., 16:00ч.

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

пристигнати до 16.3.2019 г.



МАКЕДОНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА  
МЕГУНАРОДНА  
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска)

Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени од 08.-16.03.2019 г.

<p>П1.1 Сакам да ве прашам дали за аплицирање на повикот за грант ст-акт04 може да аплицираат невладини организации кои постојат помалку од една година?</p>	<p>Да, можат да аплицираат. Не постои критериум кој се однесува на тоа кога е основана организацијата.</p>
<p>П2.1 Доколку сте во можност да ни дадете информација во врска со пријавата за граѓански организации, дали преставува проблем за организации кои се регистрирани во 2013 година?</p>	<p>Не претставува проблем. Не постои критериум кој се однесува на тоа кога е регистрирана организацијата.</p>
<p>П3.1 Во однос на предвидувањето на трошоците за учество на настаните на Цивика Мобилитас на претставник од организацијата апликант и партнерските организации, дали може да добиеме попрецизни информации околу тоа каде би се одржале овие настани и временски колку би траеле(еден или повеќе денови),</p>	<p>Националниот форум трае еден ден (најмногу едно ноќевање); Фестивалот трае еден ден (најмногу едно ноќевање); двата настани најверојатно ќе се во Скопје сите 4 години. Средбата за вмрежување би била два дена (најмногу две ноќевања) и најверојатно надвор од Скопје (секоја година во различен регион низ Македонија).</p>
<p>П3.2 Да ни дадете информација колкава сума на средства би требало да одвоиме во буџетот за учество на овие настани (доколку се работи за организација апликант и партнерска организација од Скопје)?</p>	<p>Трошоците за учество на Цивика настани треба да вклучуваат трошоци за транспорт и сместување. Овие трошоци треба да се покриени од грантистот за времетраењето на договорот за акциски грант.</p>
<p>П4.1 Дали тука (точка 2.1.1. Набљудување, оценка и известување) е вклучена надворешната ревизија?</p>	<p>Не. Корисниците на акциските грантови се обврзани да направат надворешна ревизија на наменската сметка и финансиските извештаи за акцијата</p>
<p>П5.1 Во апликациската форма има ставка 2.1.1. Набљудување, оценка и известување како и нејзино засебно буџетирање. Дали би сакале малку поопширно да ни ја објасните оваа ставка што точно се подразбира под неа?</p>	<p>Во точка 2.1.1. треба да опишете кои методи или активности ќе ги употребите за набљудување, оценување и известување за спроведената акција, нејзините активности, успешност, outreach инт. Буџетската линија „Набљудување, оценка и известување“ од буџетската ставка „Оперативни трошоци“ се однесува само ако услугата ја испорачува надворешен субјект и не е алоцирана како некоја активност во делот 2.3. Дизајн на акцијата. Ниедна од наведените буџетски ставки не е задолжителна за пополнување.</p>
<p>П6.1 Ве замолуваме да ни дадете информација за јасно наведеното 3% од сумата за ревизија</p>	<p>Цивика мобилитас препорачува да се планираат трошоци за надворешна ревизија во висина од околу 3% од бараната сума за грант. Износите на бараните грантови треба да бидат помеѓу 1.000.000 и 1.800.000 денари. Во нив треба да биде пресметан и трошокот за надворешна ревизија, значи од околу 30,000 до 56,000 МКД.</p>

<p>П.6.2 Ќе ве молиме да ни дадете насоки за „Учество на Цивика мобилитас настани“ која сума да ја водиме односно од колку до колку % за еден учесник или повеќе учесници</p>	<p>Организациите треба сами да пресметаат колку средства би им биле потребни. Задолжително е да учествува најмалку еден претставник од апликантот и евентуално по еден од партнерот/партнерите во годишните настани на Цивика мобилитас.</p>
<p>П7.1 Моето прашање во однос на овој повик за акциски грант е дали е возможно да се инкорпорираат два проекти, наизглед различни, но кои сепак имаат иста крајна цел.</p>	<p>Апликантите на овој повик имаат право да испратат само една пријава. Цивика мобилитас автоматски ќе ги елиминира пријавите кои се испратени од апликанти кои поднеле повеќе од една пријава! (било како апликант или партнер)</p>
<p>П8.1 Дали советниците за спорт при Влада би биле прифатени (за соработници) во рамките на овој повик за акциски грант и доколку не ве молам подетално објаснете ни кои субјекти можат да бидат вклучени како соработници?</p>	<p>Да, би биле прифатливи да бидат вклучени како соработници. Примери за соработници може да погледнете во фуснота 4 (страна 6) во водичот за апликанти.</p>
<p>П9.1 Во врска со вашиот повик за грантови, не интересира што финансирате?</p>	<p>Информации за повикот може да најдете на следниот линк: <a href="https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/">https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/</a>. Подобни се сите пријави кои придонесуваат кон целите на програмата.</p>
<p>П9.2 Кои се целните групи?</p>	<p>Целната група на Цивика мобилитас се здруженијата и фондациите регистрирани во Македонија според Законот за здруженија и фондации (2010 година, Сл. Весник 52/10). Другите актери на граѓанското општество и јавниот сектор исто така може да учествуваат во програмата Цивика мобилитас, како соработници или како учесници на некои од настаните.</p>
<p>П10.1 ...бидејќи за прв пат поднесуваме апликација за ваков вид на проект, ме интересира дали со реализација на проектот би можеле да започнеме од септември?... земајќи во предвид дека нашата целна група се деца во училишта, а и претходно потребна е припрема за реализација? Односно со припрема би започнале мај, а работата со деца во септември.</p>	<p>Спроведувањето на акциите ќе започне откако ќе се потпише договор за акциски грант. Согласно делот 8 од Водичот за апликантите: Прелиминарна временска рамка, планирано е договорите да се потпишат во месец април. Имајте предвид дека оваа временска рамка може да се промени. Сите активности за реализација на акцијата треба да се извршат во времетраење на договорот. Самите активности може да почнат и подоцна од потпишувањето на договорот, а мора да завршат најдоцна 24 месеци од потпишувањето на договорот.</p>
<p>П11.1 Ве молиме да не информирате подетално за повикот за акциски грантови. Однапред многу Ви благодариме.</p>	<p>Информации за повикот може да најдете на следниот линк: <a href="https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/">https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/</a>.</p>
<p>П12.1 Дали организација ако се јави како партнер на овој повик ќе има право да се јави на нареден повик за институционални грантови?</p>	<p>Партнерите на апликантите на кои ќе им биде доделен акциски грант се подобни за пријавување на понатамошните повици за предлози за акциски или институционални грантови.</p>

<p>П12.2. Ако проектот креира тело составено од граѓански и државни институции кое ќе креира и донесува одлуки, но врз основа на тие одлуки во кој резултат би придонела предложената акција односно дали во резултат 1 или во резултат 4?</p>	<p>Во зависност од активностите и одлуките на тоа тело, акцијата може да придонесе за првиот или четвртиот резултат или за двата. Подетални насоки се дадени во точка 2.1. Цели и резултати и точка 3.3. Акции/Активности од водичот за апликанти.</p>
<p>П13.1. Дали како подобен апликант може да се јави сојуз на здруженија (основано од 5 здруженија на граѓани) кој е регистриран во согласност со законот за здруженија и фондации во мај 2018, што би значело дека нема цела година на формално работење, а со тоа има само еден наративен и финансиски извештај за 2018 година?</p>	<p>Да, може. Сите организации се подобни, нема посебни услови. Не постои критериум кој се однесува на тоа кога е основана организацијата.</p>
<p>П14.1. Дали може накратко да дадете објаснување за разликата помеѓу индиректни трошоци и резерва, во рамки на буџетскиот образец?</p>	<p>Буџетската ставка индиректни трошоци подразбира трошоци коишто не можете да ги распределите во другите наведени буџетски линии од формуларот, Прилог 2 – Буџет (и оправданост), но се трошоци кои се битни за секојдневната работа на организацијата и успешно спроведување на акцијата (пр. дел од надоместот за сметководител кој работи и за сите други проекти на организацијата). Индиректните трошоци може да изнесуваат максимум 10% од вкупните трошоци (човечки ресурси, оперативни трошоци и директни трошоци). Резервата може исто така да изнесува максимум 10% од вкупните трошоци. Резервата се користи само доколку се појави потреба во текот на спроведувањето на проектот, преку барање за користење на резерва.</p>